

НАС МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ НÈ ИМА СÈ ПОВЕЌЕ И ПОВЕЌЕ, НИЕ ЌЕ ЈА КАЖУВАМЕ ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЈА

"Поведовме иницијатива за собирање потписи кои сакаме да ги доставиме до австралискиот Парламент и да побараме од Австралија да ја признае Република Македонија под уставното име. Досега имаме собрано 50.000 потписи. Во оваа иницијатива ни се придружија Кинезите, Виетнамците, Турците, Абуриџините. Сите тие ќе лобираат за нас Македонците", вели Лидија Павлески Нешковски.

"Сакаме да инвестираме во сферата на туризмот, претежно селскиот туризам. Ќе работиме на развој на демирхисарскиот, битолскиот, охридскиот крај. Сакаме да донесеме инвеститори и да почнеме да кажуваме позитивни работи за Македонија", дополнува г-ѓа Нешковски.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Никој не може и нема право да ни го смени името. Ние, Македонците, нема да умреме, нема да се изгубиме, ќе нè има сè повеќе и повеќе, секој ден ќе ја кажуваме вистината за Македонија, ова е пораката на госпоѓа Лидија Павлески Нешковски од орга-



НИКОЈ НЕМА ПРАВО ДА ГО МЕНУВА УСТАВНОТО ИМЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЛИДИЈА ПАВЛЕСКИ НЕШКОВСКИ

низацијата "Поткрепете ја Македонија".

Оваа организација функционира во рамките на "Обединети Македонци" и успешно се пробива на патот за македонското лобирање во светот. Нејзина делегација престојува во Македонија, а тоа беше доволен мотив таа, односно госпоѓа Нешковски, господин Методија Колоски и господин Зоран Миленковски да ја посетат нашата Редакција и да проговорат за своите активности.

"Дојдовме во Македонија за да го поддржиме ставот на македонската Влада против промената на уставното име на Република Македонија. Пове-

довме иницијатива за собирање потписи кои сакаме да ги доставиме до австралискиот Парламент и да побараме од Австралија да ја признае Република Македонија под уставното име. Досега собравме 50.000 потписи. Кога луѓето се потпишуваат, ние им ја кажуваме вистината за Македонија и во нив наоѓаме пријатели. Во оваа иницијатива ни се приклучија Кинезите, Виетнамците, Турците, Абуриџините. Сите тие ќе лобираат за нас Македонците. Во мојата книга се запишани врвни бизнисмени, пејачи, артисти", вели госпоѓа Нешковски.

А НА ГРЧКИТЕ ЛАГИ И СЕ КРАТКИ НОЗЕТЕ



ОД ДЕМОНСТРАЦИИТЕ ЗА ОДБРАНА НА ИМЕТО, МЕЛБУРН

"Бев во Обединетите нации, се сретнав со луѓе кои работат на таа проблематика. Тие ме насочуваа како да се борам за човековите права, дури и ме пофалија за сè што правам за Македонците, но и ми велат дека е срамота тоа што нам ни го прават Грците. Ме прашуваат дали ми се потребни пари. Им кажувам дека на мојата организација 'Поткрепете ја Македонија' не ѝ требаат пари, но и дека пари ѝ се потребни на Македонија. Во Македонија луѓето месечно работат за 100-200 евра плата, тие така едвај и преживуваат. Таа вистина треба да му ја кажеме на светот, од тоа не треба да се срамиме".

Таа веќе подолго време живее во Австралија, но се согласува со констатацијата дека македонското лоби и не е многу успешно на петтиот континент.

ЛОБИРАЊЕ

Госпоѓа Нешковски потенцира дека во австралискиот Парламент нема пратеник од македонско потекло, па затоа ќе мора да лобираат кај другите пратеници за тие да ги поддржат Македонците во нивните барања.

"Кога нашите политичари 17 години не направиле ништо за нас Македонците, односно кога не можевме да ус-

пееме преку политиката, сега на овој начин, преку 'Поткрепете ја Македонија' го претставуваме народот и тој се вклучува во нашите активности. Мојата идеја е да успееме да влеземе во медиумските емисии во Австралија, а потоа и во Америка, и на тој начин да се афирмираме", дополнува Нешковски.

"Протестот во Австралија, Мелбурн, во кој се вклучи и Македонска Алијанса, ни ја разбуди свеста. Во деведесеттите години на минатиот век, кога се распаѓаше Југославија, ние не бевме многу активни во зачувувањето на државата. Дојде време неа да ја заштитиме. Сепак, еден од најголемите проблеми во Австралија е проблемот со црквата. Поради тоа нашиот народ е необединет. Овој проблем мора да се реши што побрзо. Парите за судови можеа да се насочат кон лобирање, промовирање и афирмирање на нашиот идентитет", вели Зоран Миленковски, кој долги години бил претставник на Македонска Алијанса во Австралија.

Претседателот на "Обединети Македонци", Методија Колоски, е оптимист во она што тие го прават за признавањето на уставното име на Република Македонија.

"Многу луѓе не веруваат дека можеме да успееме во борбата за признавање на уставното име од страна на Австралија. Точно е тоа дека грчкото лоби во Австралија е посилно и пофинансирано, како што е случај со тоа во Америка и во Канада. Но, таму успеавме во лобирањето и тие ја признаа Република Македонија под уставното име. Не можеме да бидеме песимисти, напротив треба да бидеме оптимисти дека ќе успееме и Австралија ќе нè признае како Република Македонија", вели Колоски.

Македонците се единствените на кои им се оспорува идентитетот.

"Нашиот народ не го изгубил идентитетот, но Македонците не смеат да кажат дека се Македонци, затоа што ќе се соочат со притисоци, ќе им биде земен лебот од уста. Така е и во Бугарија, така е и во Грција. Но, тој страв сè уште е присутен и кај Македонците кои се по потекло од Егејскиот дел на Македонија, а кои живеат во Австралија. Пред тамошните Грци тие се плашат. Овие луѓе го говорат македонскиот јазик, но кога ќе нè сретнат ни велат зборувате ли нашински", дополнува госпоѓа Нешковски.

Колоски потенцира дека врвните политичари од соседните држави имаат македонско потекло, иако тоа не сакаат да го признаат.

Надоврзувајќи се на Колоски, госпоѓа Нешковски посочува:

"Од каде излегува вистината излегува и душата. На оној кој не ја кажува вистината за Македонија, нема лесно да му излезе душата".

Сепак, таа објаснува дека секаде каде што се ангажирала за македонското лобирање, наидувала на отворени врати.

"Од каде излегува вистината излегува и душата. На оној кој не ја кажува вистината за Македонија, нема лесно да му излезе душата".

"Бев во Обединетите нации, се сретнав со луѓе кои работат на таа проблематика. Тие ме насочуваа како да се борам за човековите права, дури и ме пофалија за сè што правам за Македонците, но и ми велат дека е срамота тоа што нам ни го прават Грците. Ме прашуваат дали ми се потребни пари. Им кажувам дека на мојата организација 'Поткрепете ја Македонија' не ѝ требаат пари, но и дека пари ѝ се потребни на Македонија. Во Македонија луѓето месечно работат за 100-200 евра плата, тие така едвај и преживуваат. Таа вистина треба да му ја кажеме на светот, од тоа не треба да се срамиме".

ИНВЕСТИЦИИ

Лидија Павлески Нешковски вели дека делегацијата дошла во Македонија и за да го испита теренот за инвестиции, односно да се утврди дали навистина се случуваат реформи во судството, за да можат веќе од следната година да почнат со реализирањето на предвидените инвестиции.

"Инвестициите ќе бидат во сферата на туризмот, претежно селскиот. Ќе работиме на развој на демирхисарскиот, битолскиот, охридскиот крај. Сакаме да донесеме инвеститори и да почнеме да ги кажуваме и позитивните работи за Македонија. Секој Македонец од дијаспората кој ќе дојде во Македонија за

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

"Нам не ни се потребни Грција, Албанија, Хрватска, ние ги имаме Охрид, Дебар... ги имаме археолошките локалитети. Сакаме одовде, од татковината, да понесеме артефакти и да ги изложиме во Музејот на иселеништвото во Австралија. Многу луѓе во светот сакаат да знаат за Македонија, а книгава со потписи ми го отвори патот за да ја презентирам вистината за неа".

време на престојот троши најмалку 10.000 долари. Нам не ни се потребни Грција, Албанија, Хрватска, ние ги имаме Охрид, Дебар... ги имаме археолошките локалитети. Сакаме одовде, од татковината, да понесеме артефакти и да ги изложиме во Музејот на иселеништвото во Австралија. Веруваме дека Македонија може да живее само од туризам. Многу луѓе во светот сакаат да знаат за оваа држава, а книгава со потписи ми го отвори патот за да ја презентирам вистината за Македонија. Луѓето се воодушеви, 85 проценти од нив ја знаат вистината и им се чудат на грчките лаги. Ние сме тука за уште еднаш да ја потврдиме вистината и да им ја кажеме на оние кои не ја знаат. Еве, веќе во Македонија пречекавме луѓе кои се родени во Австралија, а имаат



**"ПАРИТЕ ЗА ЦРКОВНИОТ ПРОБЛЕМ ВО АВСТРАЛИЈА
ДА СЕ ПРЕНАСОЧАТ ВО МАКЕДОНСКОТО ЛОБИРАЊЕ",
ЗОРАН МИЛЕНКОВСКИ, ГОСПОЃА НЕШКОВСКИ**

македонско потекло, но тука доаѓаат прв пат. Реновиравме кука во Доленци, Битола, а тоа ќе го направиме и во Железнец. Луѓето кои сакаат да дојдат да ја видат Македонија ќе имаат бесплатен престој. Но, не можеме тоа да го направиме за сите посетители. Во Македонија треба да се формира институција каде гостите ќе ги пречекуваат, при што од тука организирано ќе бидат насочувани што треба да посетат. Инаку, селскиот туризам е многу интересен. Многу често со себе носам фотографии, раскажувам за Македонија, а кај луѓето се забележува дека навистина се воодушевени од тоа што го гледаат и слу-

шаат. Успевам да дојдам и до врвните луѓе од различни области. Се надевам дека идната година тие ќе ја посетат Македонија. Мојата ќерка Марија Нешковски е многу успешна во светот на музиката во Америка. Верувам дека кога ќе дојде во Македонија ќе ја насочам да земе македонско државјанство и македонски пасош. Сигурно, благодарение на нејзиното лобирање Македонија ќе ја посетат и луѓето со кои Марија соработува. Адвокатката на Марија, која е од индиско потекло и е една од најјаките адвокати, бесплатно не застапува во нашата борба за македонските човекови права".





MARKETING, PUBLISHING AND VIDEO PRODUCTION



str. "11 Oktomvri" no. 86-2/12
1000 Skopje, Macedonia
tel/fax: ++389 2 3128 155
mobil : ++389 70 367 925
marili@marili.com.mk
www.marili.com.mk